



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА РЕСЕН

Службен гласник на
Општина Ресен
Излегува по потреба

Понеделник 09.03.2009
година
Бр.2 год. 44

Уредува
Стручна служба
Тел. 047/452-726

АКТИ НА ОПШТИНА РЕСЕН

11.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Годишната сметка на Буџетот на Општина Ресен за 2008 година.

Се прогласува Годишната сметка на Буџетот на Општина Ресен за 2008 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 05.03.2009 година.

Бр. 08-694/1
09.03.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Димитар Бузлевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М."бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Ресен ("Службен гласник на Општина Ресен бр.4/2002), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 05.03.2009 година, донесе

ГОДИШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА РЕСЕН ЗА 2008 ГОДИНА

Член 1

Годишната сметка на Буџетот на Општина Ресен за 2008 година се состои од:

Планирани,	Реализирани,
------------	--------------

-Вкупно приходи **207.372.005 денари** **184.687.115 денари**

Даночни приходи	50.907.000 денари	38.597.917 денари
Неданочни приходи	3.002.648 денари	2.328.530 денари
Капитални приходи	30.000 денари	28.000 денари
Трансфери	31.085.858 денари	24.096.710 денари
Дотации	105.232.975 денари	109.200.273 денари

Приходи од самофинансирачки	10.611.369 денари	4.446.330 денари
Донации	6.502.155 денари	5.989.355 денари
Пренесено салдо од 2007 година		10.095.858 денари

178.273.621 денари

-Вкупно расходи 207.372.005 денари

Утврдени намени	207.172.005 денари	178.148.621 денари
Резерви	200.000 денари	125.000 денари

-Салдо на 31-12-2008 година

6.413.494 денари

Член 2

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на основниот буџет во износ од **462.556** денари се пренесува како вишок на приходи од претходната година на основниот буџет на Општина Ресен за 2009 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на дотации во износ од **4.667.128** денари се пренесува како вишок на приходи од претходната година на буџетот на наменски дотации на Општина Ресен за 2009 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на самофинансирачки активности во износ од **1.219.043** денари се пренесува како вишок на приходи од претходната година на буџетот на самофинансирачки активности на Општина Ресен за 2009 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на донации во износ од **64.767** денари се пренесува како вишок на приходи од претходната година на буџетот на донации на Општина Ресен за 2009 година.

Член 3

Планираните и остварените приходи и приливи по извори и видови, односно планираните и извршените расходи и одливи по основни намени се искажани во Билансите на приходи и расходи на Годишната сметка на Буџетот на Општина Ресен за 2008 година и тоа:

Член 4

Во Посебниот дел на Годишната сметка на Буџетот на Општина Ресен за 2008 година се прикажуваат расходите по програми, по сметки и ставки.

Член 5

Општиот дел на Годишната сметка на Буџетот на Општина Ресен за 2008 година се објавува во Службениот гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07 – 613 / 3
05.03.2008 год.
Ресен

Претседател,
Владимир Ќоропановски с.р.

12.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот за Годишниот извештај за користење на средствата од резервите за 2008 година.

Се прогласува Заклучокот за Годишниот извештај за користење на средствата од резервите за 2008 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 05.03.2009 година.

Бр. 08-694/2
09.03.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Димитар Бузлевски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 05.03.2009 година, откако го разгледа Годишниот извештај за користење на средствата од резервите за 2008 година го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Годишниот извештај за користење на средствата од резервите за 2008 година.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-613 / 4
05.03.2009 год.
Р е с е н

Претседател,
Владимир Коропановски с.р.

13.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Извештајот за реализирање на финансискиот план на ОУ „Гоце Делчев“ Ресен.

Се прогласува Заклучокот по Извештајот за реализирање на финансискиот план на ОУ „Гоце Делчев“ Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 05.03.2009 година.

Бр. 08-694/3
09.03.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Димитар Бузлевски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 05.03.2009 година, откако го разгледа Извештајот за реализирање на финансискиот план на ОУ „Гоце Делчев“ Ресен го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Извештајот за реализирање на финансискиот план на ОУ „Гоце Делчев“ Ресен.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-613 / 5
05.03.2009 год.
Р е с е н

Претседател,
Владимир Ќоропановски с.р.

14.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Извештајот за реализирање на финансискиот план на ОУ „ Мите Богоевски “ Ресен.

Се прогласува Заклучокот по Извештајот за реализирање на финансискиот план на ОУ „ Мите Богоевски “ Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 05.03.2009 година.

Бр. 08-694/4
09.03.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Димитар Бузлевски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 05.03.2009 година, откако го разгледа Извештајот за реализирање на финансискиот план на ОУ „ Мите Богоевски“ Ресен го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Извештајот за реализирање на финансискиот план на ОУ „ Мите Богоевски “ Ресен.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-613 / 6
05.03.2009 год.
Р е с е н

Претседател,
Владимир Ќоропановски с.р.

15.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Извештајот за реализирање на финансискиот план на ОУ „ Браќа Миладиновци“ с. Царев Двор.

Се прогласува Заклучокот по Извештајот за реализирање на финансискиот план на ОУ „ Браќа Миладиновци “с. Царев Двор, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 05.03.2009 година.

Бр. 08-694/5
09.03.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Димитар Бузлевски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 05.03.2009 година, откако го разгледа Извештајот за реализирање на финансискиот план на ОУ „ Браќа Миладиновци“ с. Царев Двор го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Извештајот за реализирање на финансискиот план на ОУ „ Браќа Миладиновци“с. Царев Двор.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-613 / 7
05.03.2009 год.
Р е с е н

Претседател,
Владимир Ќоропановски с.р.

16.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Извештајот за реализирање на финансискиот план на ОУ „ Славeјко Арсов“ с. Подмочани.

Се прогласува Заклучокот по Извештајот за реализирање на финансискиот план на ОУ „ Славeјко Арсов“с. Подмочани, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 05.03.2009 година.

Бр. 08-694/6
09.03.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Димитар Бузлевски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 05.03.2009 година, откако го разгледа Извештајот за реализирање на финансискиот план на ОУ „ Славeјко Арсов “ с. Подмочани го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Извештајот за реализирање на финансискиот план на ОУ „ Славeјко Арсов“ с. Подмочани.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-613 / 8
05.03.2009 год.
Р е с е н

Претседател,
Владимир Ќоропановски с.р.

17.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Извештајот за реализирање на финансискиот план на ОУ „Димитар Влахов“ с. Љубојно.

Се прогласува Заклучокот по Извештајот за реализирање на финансискиот план на ОУ „Димитар Влахов“с. Љубојно, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 05.03.2009 година.

Бр. 08-694/7
09.03.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Димитар Бузлевски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 05.03.2009 година, откако го разгледа Извештајот за реализирање на финансискиот план на ОУ „Димитар Влахов“ с. Љубојно го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Извештајот за реализирање на финансискиот план на ОУ „Димитар Влахов“ с. Љубојно.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-613 / 9
05.03.2009 год.
Р е с е н

Претседател,
Владимир Ќоропановски с.р.

18.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Извештајот за реализирање на финансискиот план на СОУ „ Цар Самоил“ Ресен.

Се прогласува Заклучокот по Извештајот за реализирање на финансискиот план на СОУ „ Цар Самоил“Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 05.03.2009 година.

Бр. 08-694/8
09.03.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Димитар Бузлевски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 05.03.2009 година, откако го разгледа Извештајот за реализирање на финансискиот план на СОУ „ Цар Самоил“ Ресен го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Извештајот за реализирање на финансискиот план на СОУ „ Цар Самоил“ Ресен.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-613 / 10
05.03.2009 год.
Р е с е н

Претседател,
Владимир Ќоропановски с.р.

19.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Годишниот Финансов извештај на ЈОУДГ „ 11-ти Септември “ – Ресен.

Се прогласува Заклучокот по Годишниот Финансов извештај на ЈОУДГ „ 11-ти Септември “ – Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 05.03.2009 година.

Бр. 08-694/9
09.03.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Димитар Бузлевски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 05.03.2009 година, откако го разгледа Годишниот Финансов извештај на ЈОУДГ „ 11-ти Септември “ - Ресен го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Годишниот Финансов извештај на ЈОУДГ „ 11-ти Септември “ – Ресен.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-613 / 11
05.03.2009 год.
Р е с е н

Претседател,
Владимир Ќоропановски с.р.

20.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Финансискиот извештај за работење на Културното Уметничко Друштво „Таше Милошевски“ за 2008 година.

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот извештај за работење на Културното Уметничко Друштво „Таше Милошевски“ за 2008 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 05.03.2009 година.

Бр. 08-694/10
09.03.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Димитар Бузлевски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 05.03.2009 година, откако го разгледа Финансискиот извештај за работење на Културното Уметничко Друштво „Таше Милошевски“ за 2008 година го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Финансискиот извештај за работење на Културното Уметничко Друштво „Таше Милошевски“ за 2008 година.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-613 / 12
05.03.2009 год.
Р е с е н

Претседател,
Владимир Ќоропановски с.р

21.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Финансискиот извештај за работење на Асоцијацијата за фолклор „ Преспански Славеј “ с. Наколец за 2008 година.

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот извештај за работење на Асоцијацијата за фолклор „ Преспански Славеј “ с. Наколец за 2008 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 05.03.2009 година.

Бр. 08-694/11
09.03.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Димитар Бузлевски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 05.03.2009 година, откако го разгледа Финансискиот извештај за работење на Асоцијацијата за фолклор „ Преспански Славеј “ с. Наколец за 2008 година го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Финансискиот извештај за работење на Асоцијацијата за фолклор „ Преспански Славеј “ с. Наколец за 2008 година.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-613 / 13
05.03.2009 год.
Р е с е н

Претседател,
Владимир Ќоропановски с.р.

22.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Финансискиот извештај за работење на Општинската установа Дом на Култура „ Драги Тозија “ Ресен за 2008 година.

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот извештај за работење на Општинската установа Дом на Култура „ Драги Тозија “ Ресен за 2008 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 05.03.2009 година.

Бр. 08-694/12
09.03.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Димитар Бузлевски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 05.03.2009 година, откако го разгледа Финансискиот извештај за работење на Општинската установа Дом на Култура „ Драги Тозија “ Ресен за 2008 година го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Финансискиот извештај за работење на Општинската установа Дом на Култура „ Драги Тозија “ Ресен за 2008 година.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-613 / 14
05.03.2009 год.
Р е с е н

Претседател,
Владимир Ќоропановски с.р.

23.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Финансискиот извештај за работење на ЗГ „Преспа“ Ресен за 2008 година.

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот извештај за работење на ЗГ „Преспа“ Ресен за 2008 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 05.03.2009 година.

Бр. 08-694/13
09.03.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Димитар Бузлевски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 05.03.2009 година, откако го разгледа Финансискиот извештај за работење на ЗГ „Преспа“ Ресен за 2008 година го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Финансискиот извештај за работење на ЗГ „Преспа“ Ресен за 2008 година.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-613 / 15
05.03.2009 год.
Р е с е н

Претседател,
Владимир Ќоропановски с.р.

24.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Финансискиот извештај за работење на СЗ „Обединети Агропроизводители “ Ресен за 2008 година.

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот извештај за работење на СЗ „Обединети Агропроизводители “ Ресен за 2008 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 05.03.2009 година.

Бр. 08-694/14
09.03.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Димитар Бузлевски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 05.03.2009 година, откако го разгледа Финансискиот извештај за работење на СЗ „Обединети Агропроизводители “ Ресен за 2008 година го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Финансискиот извештај за работење на СЗ „Обединети Агропроизводители “ Ресен за 2008 година.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-613 / 16
05.03.2009 год.
Р е с е н

Претседател,
Владимир Ќоропановски с.р.

25.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Финансискиот извештај за работење на ЗГ „Музичка Младина “ за 2008 година.

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот извештај за работење на ЗГ „Музичка Младина “ за 2008 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 05.03.2009 година.

Бр. 08-694/15
09.03.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Димитар Бузлевски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 05.03.2009 година, откако го разгледа Финансискиот извештај за работење на ЗГ „Музичка Младина “ за 2008 година го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Финансискиот извештај за работење на ЗГ „Музичка Младина “ за 2008 година.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-613 / 17
05.03.2009 год.
Р е с е н

Претседател,
Владимир Ќоропановски с.р.

26.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Финансискиот извештај за работата на здруженија на граѓани „ Коалиција на Перспективна Преспа “ – Ресен за 2008 година.

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот извештај за работата на здруженија на граѓани „ Коалиција на Перспективна Преспа “ – Ресен за 2008 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 05.03.2009 година.

Бр. 08-694/16
09.03.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Димитар Бузлевски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 05.03.2009 година, откако го разгледа Финансискиот извештај за работата на здруженија на граѓани „ Коалиција на Перспективна Преспа “ – Ресен за 2008 година го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Финансискиот извештај за работата на здруженија на граѓани „ Коалиција на Перспективна Преспа “ – Ресен за 2008 година.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-613 / 18
05.03.2009 год.
Р е с е н

Претседател,
Владимир Ќоропановски с.р.

27.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Извештајот за спортски активности кои се финансираат од Буџетот на општината Ресен за 2008 година.

Се прогласува Заклучокот по Извештајот за спортски активности кои се финансираат од Буџетот на општината Ресен за 2008 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 05.03.2009 година.

Бр. 08-694/17
09.03.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Димитар Бузлевски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 05.03.2009 година, откако го разгледа Извештајот за спортски активности кои се финансираат од Буџетот на општината Ресен за 2008 година го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Извештајот за спортски активности кои се финансираат од Буџетот на општината Ресен за 2008 година.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-613 / 19
05.03.2009 год.
Р е с е н

Претседател,
Владимир Ќоропановски с.р.

28.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Финансискиот Извештај за работење на Општинската организација на Црвен Крст за 2008 година.

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот Извештај за работење на Општинската организација на Црвен Крст за 2008 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 05.03.2009 година.

Бр. 08-694/18
09.03.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Димитар Бузлевски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 05.03.2009 година, откако го разгледа Финансискиот Извештај за работење на Општинската организација на Црвен Крст за 2008 година го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Финансискиот Извештај за работење на Општинската организација на Црвен Крст за 2008 година

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-613 / 20
05.03.2009 год.
Р е с е н

Претседател,
Владимир Коропановски с.р.

29.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Стратегијата за Рурален развој на Општина Ресен за (2009 – 2013).

Се прогласува Заклучокот по Стратегијата за Рурален развој на Општина Ресен за (2009 – 2013) , што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 05.03.2009 година.

Бр. 08-694/19
09.03.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Димитар Бузлевски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 05.03.2009 година, откако ја разгледа Стратегијата за Рурален развој на Општина Ресен за (2009 – 2013) го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Стратегијата за Рурален развој на Општина Ресен за (2009 – 2013).

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-613 / 21
05.03.2009 год.
Р е с е н

Претседател,
Владимир Ќоропановски

30.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување Планот и Програмата за управување со отпад (2009 – 2013).

Се прогласува Планот и Програмата за управување со отпад (2009 – 2013), што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 05.03.2009 година.

Бр. 08-694/20
09.03.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Димитар Бузлевски с.р.

План и Програма за управување со отпад (2009 – 2013)

ПРЕДГОВОР

Почитувани жители на Општина Ресен,

Задоволство ми е да Ви го претставам Планот за управување со отпад 2009-2013 за Општина Ресен. Овој План претставува продолжување на напорите за остварување на визијата за Општина Ресен за одржлив развој поставена со стратешките документи Локален Еколошки Акционен План и Стратегија за Локален Економски Развој. Како специфично насочен документ, Планот за управување со отпад предлага практични и финансиски изводливи решенија за приоритетните проблеми во управувањето со отпадот, прилагодени кон локалните карактеристики, предности и можности.

Визијата за Одржлив развој подразбира висок квалитет на животната средина дефиниран со достапност на чиста вода, чист воздух, чиста почва. Сите овие природни ресурси се под закана на производните процеси, потрошувачката, мобилноста и стремежот за економски раст т.е. движечките сили во создавањето на отпадот. Количината и видот отпад кој го создаваме е еден значаен индикатор

за нашето однесување кон природните ресурси, затоа што со создадениот отпад, нив неповратно ги губиме.

Секој поединец има лична одговорност за отпадот што го создава. Како индивидуални создавачи на отпад, ние мора да водиме сметка колку отпад создаваме, да бараме решенија да го намалиме и да управуваме со него на безбеден начин, да бидеме подготвени да платиме за да се елиминираат последиците врз животната средина од отпадот, затоа што секој кој создава отпад носи одговорност за влијанието што тој отпад го врши врз животната средина и здравјето на луѓето.

Управувањето со отпадот е комплексна материја. Резултатите во справување со проблемите, во постигнување на континуирани подобрувања, во голема мерка зависат од интегрираниот пристап кој го обезбедуваат многуте учесници во процесот: јавноста, стопанството, надлежните органи. Локалната самоуправа, секако, е главниот олеснувач кој и помага на заедницата да се справи со предизвиците во управувањето со отпадот со тоа што:

- Создава услови за ефективно управување со ресурсите;
- Создава услови заедницата да создаде помалку отпад и
- Создава услови за безбедно отстранување на отпадот кој не може повторно да се употреби или преработи, т.е. да се доведе до ниво на секундарна суровина.

Овој план има за цел, на најдобар начин и во најголема можна мерка, да обезбеди во Општината Ресен, примена на светски докажаните позитивни практики во управувањето со отпадот.

Изработката на Планот за управување со отпадот на Општината Ресен е финансиски подржана од Министерството за животна средина и просторно планирање со средства од Програмата за инвестирање во животната средина, воспоставена од 2005 година со Законот за животна средина.

**Градоначалник на Општина Ресен
Димитар Бузлевски**

ИЗВРШНО РЕЗИМЕ

Планот за управување со отпадот за Општина Ресен го опфаќа периодот 2009-2013 (четири години). Оваа временска рамка е утврдена како оптимална бидејќи се цени дека таа овозможува превземање на заокружени активности и видливост на резултатите од една страна, и обезбедува да не се надмине временската рамка на планирањето на национално ниво (шест години) утврдена со ЗУО, од друга страна.

Планот е изготвен во согласност со одредбите на Законот за животна средина (2005), Законот за управување со отпадот (2004), приоритетите на Стратешкиот национален документ НЕАП 2 (2006-2012), Стратегијата за управување со отпад во Република Македонија (2008-2020), и Националниот план за управување со отпадот (2006-2012) т.е. нацрт ревизијата на НПУО која го опфаќа периодот 2008-2014 година. Тој внесува елементи на политиките на ЕУ воспоставени со 5-тиот и 6-тиот акционен план, во кои управувањето со отпадот се смета како составен дел на одржливото управување со природните ресурси. Со тоа овој План овозможува

директно доследно спроведување на новото законодавство на РМ кое е значајно хармонизирано со законодавството на ЕУ, а со тоа индиректно и спроведување на европското законодавство, но сепак предлагајќи практични и финансиски изводливи решенија за приоритетните проблеми, прилагодени кон локалните карактеристики и можности. Во оваа смисла, Планот доследно ги применува начелата во управувањето со отпадот (хиерархија во управувањето со отпадот, начелата на близина, самоодржливост, загадувачот плаќа, претпазливост), развивајќи ги акциите врз генезата на отпадот од природните ресурси, користејќи ги до максимум превенцијата, повторната употреба и преработката на отпадот. Одредени акции опфаќаат елементи на некои ЕУ директиви кои дури и не се целосно транспонирани во македонското законодавство (на пр. Директивата за депонии која стриктно бара фазно елиминирање на биоразградливиот отпад од депониите, Директивите за батерии и акумулатори кои повикуваат на нивно селективното собирање и рециклирање и сл.).

Планот е структуриран во четири градивни елементи:

- Проценка на постојната состојба
- Предвидувања за идните состојби без примена на мерките на Планот (основно сценарио кое ги анализира движечките сили, притисоците и состојбите во животната средина кои можат да се создадат доколку не се интервенира со мерките на планот);
- План кој предвидува мерки кои ги санкционираат во реални граници можните неповолни идни состојби
- Акции кои овозможуваат спроведување т.е. операционализација на Планот.

Според Законот за управување со отпад (член 19), за реализација на своите планови за управување со отпад, централната власт и општините изготвуваат програми за управување со отпад. Програмите на органот на државната управа и општините, се донесуваат за времетраење од една година (член 19, став 2). Согласно овие одредби на ЗУО, кон Планот на Општината Ресен, е придружен и документот Програма за 2009-та година, која е првиот чекор во остварување на Планот и се очекува да го даде првиот видлив резултат во остварувањето на Планот.

Проценката на постојната состојба опфаќа голем број видови отпад како комунален отпад, комерцијален отпад, индустриски неопасен отпад, инертен отпад (градежен шут), опасен отпад создаден од различни субјекти, како и одреден број посебни видови отпад како: преносливи батерии, медицински отпад, земјоделски отпад, искористени возила, отпадни гуми, отпадни масла, отпадна електронска и електрична опрема. Сепак, подетално се анализирани состојбите со видовите отпад кои се во директна надлежност на локалната самоуправа: комунален, комерцијален, друг вид (како на пр. индустриски, земјоделски) неопасен отпад и инертен отпад-градежен шут. Анализиранио е создавањето на овие отпади и сите операции кои се застапени во постапувањето со нив: собирање, вклучувајќи го селективното собирање; транспортирање; третман; преработката со акцент на рециклирањето и компостирањето и отстранување со депонирање. Домашното компостирање кое всушност преставува превенција на

биоразградливиот отпад од домаќинствата и јавните зелени површини е разработено во рамките на делот "преработка", за да се добие целосна претстава за постапувањето со биоразградливата компонента која во Општина Ресен се јавува во голема количина, а потекнува од различни извори.

Констатирано е дека состојбите во Општина Ресен, во поглед на спроведување на принципот "универзалност на услугата" е значајно подобра од онаа карактеристична за состојбата на национално ниво. Имено, од вкупен број на население од 16.825 жители (според националниот попис од 2002 година), со услугата за собирање и депонирање на комуналниот отпад се опфатени 13.638 жители т.е. 81%, од кои 8.748 жители од урбаниот дел на Општината (100%) и 4.927 жители (61%) од руралниот дел. Нецелосната услуга на територијата на Општината сепак резултира со појава на одреден број диви депонии.

Собраниот отпад од секаков вид се депонира на општинската депонија (постои од 1966 година) која е целосно "не-санитарна", но е со добри геолошко-хидролошки карактеристики на тлото, па се оценува како ниско ризична. Животниот век на депонијата, доколку се полни со интензитетот од 2007-ма година (без практикување на хиерархијата во управувањето со отпадот) се проценува на 10-15 години.

Општината сеуште нема основано депонија за инертен отпад-градежен шут, па овој вид отпад завршува на дивите депонии или во контејнерите за комунален отпад.

Проценето е дека на територијата на Општината количината создаден комунален отпад во 2007-ма година изнесувала околу 4.940 т, од кои околу 1.300 т (26%) е биоразградлив отпад, 590 т (11.9%) е отпадна хартија (претежно картон), околу 470 т (9,6%) е пластика (вклучувајќи ПЕТ шишиња), 130 т (2.6%) се отпадни метали, а околу 1.523 т (31%) е мешан ситен отпад со застапеност на биоразградлив отпад од 60%, па вкупната количина биоразградлив отпад достигнува маса од околу 2.200т. Количината на комерцијален отпад (комунален отпад кој не е создаден од домаќинствата) е проценета на околу 1.332 т/година. Опасните состојки на отпадот од домаќинствата се проценети на околу 10 т/година (0,2%). За Општина Ресен, карактеристични се два вида посебни видови неопасен отпад: скапани јаболка во количина од 8.000-15.000 т/година и прачки од поткастрување на јаболкови дрвја, во количина од 10.000-14.000 т/година. За останатите специјалните текови отпад не се правени проценки (првенствено, поради тоа поголемиот број на овие видови отпад се во надлежност на централното управување), но се идентификувани изворите каде се создаваат како и негативните влијанија врз животната средина кои ги предизвикуваат (повеќе квалитативна отколку квантитативна проценка).

Активностите за селективно собирање на отпадот (ПЕТ пакување и картони), во Општина Ресен, се отпочнатите во 2006-та година, со поставување на садови за селективно собирање на 3 собирни центри, а од неодамна во рамките на проектот спроведен од страна на СЗГ "Коалиција за перспективна Преспа", селектирањето на ПЕТ амбалажата се практикува и по училиштата. Селектираниот отпад се собира од страна на ЈКП Пролетер.

Како и за целата држава, така и за Општина Ресен, карактеристично е непочитување на правилото на немешање т.е. сегрегација на неопасниот од

опасниот отпад. Всушност, се додека нема соодветно решение (системи) за опасниот отпад од секаков вид на национално ниво, не можат да се очекуваат значајни резултати во овој поглед ниту на локално ниво.

Општината истотака во минатото превзела одредени активности за намалување на биоразградливиот отпад кој се депонира (домашно компостирање во компостни јами, експериментално компостирање во кругот на фирмата "Swisslion"), но овие активности не покажале одржливост на подолг период.

Општината не располага со база на податоци за отпадот кој се создава и како се постапува со него, па оттука резултира и отсуството на мониторингот во управувањето со отпадот.

Општиот заклучок би бил дека состојбата во управување со отпадот е на повисоко ниво во споредба со состојбата карактеристична за државата како целина, но сепак, од аспект на европските стандарди се оценува како незадоволителна (несоодветна инфраструктура, ниска јавна свест, недоволно познавање на современиот пристап во управувањето со отпадот, неефикасност на системот на казнување.

Во Општина Ресен услугата на собирање, транспортирање и депонирање на отпад се наплаќа по цени изразени како МКД/м² поодделно формирани за покриена површина и дворно место, и диференцирани по вид на корисници: домаќинства во градот Ресен; домаќинства во руралниот дел (се наплаќа за дворно место само до 100м²) и деловни субјекти. Генерално, собраните приходи не се доволни да ги покријат трошоците за обезбедување на услугите, бидејќи наплатата не е целосна (65-70%).

Јавното-приватно партнерство е во почетна фаза (мал дел од туристичките населби во текот на летото се опфатени со услугата на приватен оператор и резултатите од соработката се позитивни) и освен во собирањето на металите, приватниот сектор не е присутен во собирањето на останатите видови отпад.

Предвидувањата за идните состојби, како основно сценарио без примена на мерките на Планот, базираат на анализа на движечките сили на создавањето на отпадот: природниот годишен прираст на населението и очекувањата за интензифициран стопански развој и пораст на БДП што ќе резултира со раст на животниот стандард, а како последица на последното, пораст на создавањето на отпадот од 0,5%/година. Имено, количината создаден комунален отпад во последната година на планскиот период би се зголемила за 350т. Во отсуство на плански активности како противмерка, состојба значајно би се влошила.

Планот се фокусира на активности со кои последиците од можните влошени состојби по прашањето на отпадот во планскиот период можат да се елиминираат па и да се подобрат состојбите карактеристични за периодот пред изработката на Планот т.е. идентификувани до 2007 година. Во оваа смисла, Планот предвидува интензивна кампања за подигање на јавната свест во областа на превенција на отпадот и селективното собирање како на оние фракции од комуналниот отпад кои можат да бидат рециклирани во и вон Општината (ПЕТ, лименки и хартија од секаков вид) така и на фракции кои се опасна компонента на комуналниот отпад (батериите). Јавната кампања е специфицирана за одредени клучни целни групи, чија промена во однесувањето и потрошувачката може да даде најдобри ефекти во почетниот период.

Планот создава можности за постепено трансформирање на собирањето (особено селективното собирање) од чисто јавна услуга во јавно-приватно партнерство и партнерство со НВО секторот, како и поддршка на постојните приватни иницијативи за собирање на метали при хармонизацијата на нивните активности со барањата на новото законодавство за постапување со овој вид отпад.

Имајќи го во предвид барањето на европското законодавство за постепено елиминирање на биоразградливиот отпад од депониите, Планот посветува значајно внимание на сите опции за негово компостирање: домашно-индивидуално компостирање, централизирано компостирање, мулчирање како и на опцијата да се искористи неговата енергетска вредност.

Планот го предвидува домашното компостирање како основен модел на компостирање во руралните области, кое освен со мал иницијален трошок, се карактеризира како операција без оперативни трошоци (за транспорт и депонирање, а се вклучува во активностите на превенција т.е. е највисоко во хиерархијата за управување со отпад, бидејќи создадениот отпад не стигнува до системот на собирање). Од научно-техничката светска јавност, домашното компостирање е оценето како операција која создава најмала количина стакленички гасови и ги елиминира сите опасности и трошоци врзани за транспортот и понатамошното постапување. Сепак, со оглед на претходните искуства, Планот предлага да се воведува постепено, најпрво како пилот проект во населено место избрано врз основа на утврдени критериуми, а потоа по моделот на доброволно пристапување поддржано со одредени поволности кои ќе ги обезбеди Општината.

Планот предвидува воспоставување на индивидуално компостирање и во ОСУ "Цар Самоил" каде постојат совршени услови за негово одржливо опстојување (постојат просторни услови за поставување на серија поединечни компостери, има изобилство на квалитетен материјал за компостирање, има кадар кој е солидно запознаен со биохемизмот на процесот за компостирање, има лозови насади кои се најповолна земјоделска култура за користење на компост, се ориентирани кон промоција на органско земјоделие за што компостот е незаменлива "суровина" и конечно, наставниот кадар има голем интерес да го спроведе). Сето тоа, претставува потенцијал оваа "инсталација" да прерасне во демонстрационен (нагледен) и образовен центар за компостирање како на локално, така и на национално ниво.

Сепак, Планот предвидува активности и за централизирано компостирање како стожерен систем кој ќе ги прифати големите количини земјоделски отпад (воглавно скапани јаболка, со проценета количина од 8.000-10.000 т/година) и вишоците биоразградлив отпад од урбанизираните подрачја (станбените згради, куќи и институции без дворови и сл. во количина од околу 2.000 т/година). Оваа предложена активност мора да се провери преку изработка на Студија на изводливост која треба да ја испита и можноста за квалифицирање како ЦДМ (Clean Development Mechanism) проект, во рамките на спроведување на Протоколот од Кјото, чиј потписник е Република Македонија. Студијата за одржливо управување со отпадот во Општината која се изработува од страна на

италијански релевантни институции, а со финансиска подршка на Фондацијата "Вили Брант" ќе даде дополнителни насоки во однос на ова прашање.

Општината Ресен се карактеризира и по создавање на големи количини земјоделски отпад-прачки од сезонското поткастрување на јаболкниците (10 м³/ха, со засадена површина од 4.000 ха) па за овој отпад се планира спроведување на мулчирање за ситните гранки и изградба на "инсталација" за користење на енергетската вредност на останата дрвна маса. Предложената активност за користење на дрвната маса како биогориво мора истотака да се провери преку изработка на Студија на изводливост која треба да ја испита и можноста за квалифицирање како ЦДМ проект, во рамките на спроведување на Протоколот од Кјото.

Планот предвидува активности за постепено проширување на селективно собирање на ПЕТ шишиња, лименки и картони, бидејќи во земјата постојат приватни оператори кои можат да ги откупат овие пакувања и рециклатор на отпадна хартија -фирмата Комуна. Оваа активност се предлага за урбаниот дел од Општината (и во сезоната, на плажите). Работата на терен би ја обавувале лица од ЈКП Пролетер. Одржливоста на системот зависи и од одржувањето и надградбата на основните средства, па затоа Планот предвидува Општината, со подршка другите Општини од земјата или регионот, да поднесат барање за корекција на одредбите на ЗЖС, а во врска со висината и постапките пропишани за надоместокот за пакувања. Финансиска подршка за оваа активност може да се побара и од производителите и увозниците на пијалаци пакувани во ПЕТ шишиња и лименки, со што тие би исполниле барем мал дел од своите обврски според начелата "одговорност на производителот" и "добро корпоративно управување".

Планот предлага пилот проект за селективно собирање на преносливи батерии и нивно складирање заради отстранување (преку системот на управување на опасен отпад кој неминовно мора набрзо да биде воспоставен на централно ниво) или извоз. Бидејќи постапувањето со оваа опасна компонента на комуналниот отпад секаде во светот се спроведува во согласност со начелото "одговорност на производителот", се предлага да се испита како модел со финансиска подршка од средствата на Програмата за инвестирање во животната средина на МЖСПП (или од средства на производителите и увозниците на преносливи батерии, но со посредство на МЖСПП).

Планот предвидува активности за покренување и подршка на постојните иницијативи на централно ниво за постапување со останатите посебни видови отпад, кои всушност и не се надлежност на Општината според ЗУО (медицински отпад, земјоделски отпад, отпадни масла, искористени возила, отпадна електрична и електронска опрема, стари гуми и сл.).

Планот опфаќа и интервентни активности со кои ќе се подигне квалитетот и ќе се прошири опфатот на населението со постојната услуга, т.е. ќе се обезбеди подоследна примена на принципот "универзалност на услугата".

Како стратешка определба по прашањето на отстранувањето на комуналниот и друг вид неопасен отпад, Планот се фокусира на депонирањето и го подржува регионалниот пристап. Од овие причини, Планот предвидува активности - иницијативи за воспоставување на меѓу-општинско јавно претпријатие кое би се јавило како краен корисник на ИПА средствата за реализација на Проект за

интегрирано управување со отпадот на регионално ниво (пелагониски регион). Предвидените активности за превенција, селективно собирање и преработка на отпадот се гледаат како елемент кој може да ја зголеми подобноста на проектот за добивање средства како од ИПА, така и од други странски донатори и кредитори кои инсистираат на доследно придржување кон политиките на ЕУ, а секако ќе ги намали трошоците за транспорт (според наодите на Нацрт ревизијата на НПУО, трошоците за дизел гориво учествуваат со 50% во трошоците за транспортирање на комуналниот отпад) и депонирање (кое ќе се наплатува врз основа на истоварена маса -МКД/ т). Со оглед на значајот на Општината Ресен и уште неколку Општини од регионот за развој на туризмот и изобилството на природни и културни заштитени подрачја, планот предвидува лобирање кај централната власт за давање приоритет на пелагонискиот регион за проектот на интегрирано управување со отпадот, ко-финансиран со средствата на ИПА.

Планот предвидува ремедијација на исполнетиот дел од постојната депонија, која ремедијација би започнала со проект за извлекување на метанот и негово горење до ЦО₂. Оваа активност ќе вклучи и проценка на реалноста проектот за ремедијација да биде вклучен во портфолиото на депонии од Македонија кои се квалификуваат како ЦДМ проекти според Протоколот од Кјото.

Планот предвидува воспоставување на депонија за инертен отпад-градежен шут, но неговото рециклирање не е предложено за овој плански период.

Планот не предвидува промена на тарифите на услугата, бидејќи не може да ги процени реалните трошоци кои конечно ќе се утврдат со Проектот за пелагонискиот регион (меѓу другото и да се избегне двапати промена на тарифата, сметајќи дека Барањето за ИПА за пелагонискиот регион ќе добие висок приоритет и Проектот ќе биде реализиран во разумно кус период). Меѓутоа, Планот вклучува мерки со кои ќе се стимулира домашното компостирање (намалување на надоместокот за 10-15% за домаќинства кои доброволно ќе се вклучат во шемата за домашно компостирање) како и мерки за подобрување на наплатата (компензација со општо-корисна работа), покрај акциите за ригурозно санкционирање и казнување на неплаќачите.

Акциите кои го олеснуваат спроведувањето на Планот се поделени и детално разработени во неколку области и тоа: Подготвителни активности за приклучување кон регионалниот систем за собирање, транспортирање и депонирање на комунален и друг неопасен отпад и затворање и ремедијација на постојната депонија; Итни интервенции во постојниот систем на собирање и депонирање на комунален, друг неопасен отпад и инертен отпад (градежен шут); Превенција на отпад; Проширување на шемата за селективно собирање и третман; Преработка на биоразградлив отпад (компостирање, мулчирање и производство на топлинска/електрична енергија); Елиминација на диви депонии; Мониторинг на спроведување и ажурирање на Планот (по потреба), Корекција на локални прописи; Иницијативи за покренување активности на централно ниво (МЖСПП и други министерства и институции, Влада и сл.).

Сите области се дополнително разработени преку повеќе задачи, а задачите се деталнирани со повеќе конкретни акции за чие спроведување се посочени надлежните органи и институции, временската рамка на реализација, ориентациона цена за реализација и можните извори за финансирање.

Програмата за 2009 година ги селектира и дополнително ги специфицира задачите и активностите со кои треба да отпочне спроведувањето на Планот. Изработката на Планот за управување со отпад на Општина Ресен е финансиски подржана од Министерството за животна средина и просторно планирање со средствата за 2008-ма година од Програмата за инвестирање во животната средина, воспоставена од 2005 година со Законот за животна средина.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07- 613 / 22
05.03.2009 год.
Ресен

Претседател,
Владимир Ќоропановски с.р.

Програма за управување со отпад во Општина Ресен за 2009 година

КРАТЕНКИ

АДКОМ	Асоцијација на даватели на комунални услуги
ІРА	Инструмент за предпристапна помош
ЗЕЛС	Заедница на единиците на локалната самоуправа
ЈКП	Јавно комунално претпријатие
ЈПП	Јавно приватно партнерство
ЛК	Локален комитет
ЛС	Локална самоуправа
МЗ	Месна заедница
МЖСПП	Министерство за животна средина и просторно планирање
НЕАП	Национален еколошки акционен план
НЕАП 2	Национален еколошки акционен план 2 (2006-2012)
НВО	Невладина организација
ПЕТ	Полиетилен терефталат
РМ	Република Македонија
СС	Сопствени средства
СД	Средства од донатори
СРРР	Совет за рамномерен регионален развој
СРПР	Совет за развој на планскиот регион
МЖСЖМ	Министерство за животна средина, земјиште и море

ВОВЕД

Согласно Законот за управување со отпад (член 19) за спроведување на своите Планови за управување со отпад, општините изготвуваат годишни Програми. Законот пропишува, овие Програми да се во согласност со Планот и Програмите за управување со отпадот кои ги донесува органот на државната управа.

Со овие Програми треба да се определат изворите на финансирање на мерките и активностите, како и инструментите за спроведување на програмите за управување со отпадот.

Законот пропишува (чл. 23, став 2 и 3), дека градоначалникот на Општината е должен секоја година до МЖСПП да доставува извештај за спроведувањето на своите програми за управување со отпад за кој предходно е добиена согласност од Советот на општината, најкасно до 28-ми февруари во тековната година за програмата од претходната година.

Оваа Програма е изработена согласно барањата на Законот за управување со отпадот, со тоа што претежно се користени препораките на НЕАП 2 (2006-2012), Стратегијата за управување со отпад на Република Македонија (2008-2020) и Националниот план за управување со отпад (2008-2014) .

ОБЛАСТ: ПРИКЛУЧУВАЊЕ КОН РЕГИОНАЛНИОТ СИСТЕМ ЗА СОБИРАЊЕ, ТРАНСПОРТИРАЊЕ И ДЕПОНИРАЊЕ НА ОТПАД И ЗАТВОРАЊЕ И РЕМЕДИЈАЦИЈА НА ПОСТОЈНАТА ДЕПОНИЈА

Мерка 1: Лобирање кај централната власт за давање приоритет (заради дополнителен критериум-туристички подрачја и заштитени подрачја на РМ) за изработка на Студија за изводливост за интегрирано управување со КО за пелагонискиот регион со средства од IPA

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– Организирање консултативни состаноци со општините од регионот и МЖСПП за реализација на концептот за управување со отпадот на регионално ниво (преку Советот за развој на планскиот регион и Советот за рамномерен регионален развој)	Општина Ресен во соработка со другите Општини од регионот, СРПР и СРРР	Прв квартал 2009	/	/

ОБЛАСТ: ИТНА ИНТЕРВЕНЦИЈА ВО ПОСТОЈНИОТ СИСТЕМ ЗА СОБИРАЊЕ (без селекција) И ДЕПОНИРАЊЕ НА КОМУНАЛЕН ОТПАД И ИНЕРТЕН ОТПАД (градежен шут)

Мерка 1: Набавка на нови контејнери и замена на отслужени (1.1м³)

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– Собирање на отслужените контејнери – Поправка каде е можно – Изградба на платоа/засек во тротоар за контејнерите – Набавка на 30 (1.1м ³) нови контејнери и нивно поставување	Општина Ресен, ЈКП Пролетер	Континуирано во 2009	12.350 ЕУР*	СД, СС

* Буџетот е пресметан за пластични контејнери со единична цена од 350 ЕУР т.е. 10350ЕУР; доколку се набавуваат од сопствени средства, може да се набават метални контејнери по цена од 200 ЕУР (кои се помалку подложни на оштетување);

** 2000ЕУР се планирани за платоа/засеци во тротоарите

Мерка 2: Набавка на канти за централното градско подрачје

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– поставување на 625 канти (120l) во централното градско подрачје	Општина Ресен, ЈКП Пролетер	Континуирано во 2009	12.500 ЕУР (по цена од 20 ЕУР / канта)	СС, СД

Мерка 3: Набавка на специјализирано возило*

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– Распишување тендер – Спроведување на тендерска постапка – Набавка на специјализирано возило за транспорт на пакувања од пестициди	Општина Ресен, ЈКП Пролетер	2009	80.000 ЕУР	СД

*доколку не се обезбедат средства во 2009, активностa ќе се префрли за наредната година

Мерка 4: Подобрување на управувањето со депонијата

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– Уредување на пристапниот пат – Изработка на процедура за управување на депонијата – Спроведување на процедурата – Контрола заради сузбивање на пожари	Општина Ресен, ЈКП Пролетер	2009	12.000 ЕУР	СС, СД, МЖСПП

Мерка 5: Рекултивација на заполнетиот дел на депонијата (условно)*

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– Изработка на Студија за извлекување и горење на метанот од постојната депонија (како CDM – Clean Development Mechanism проект); – постепено рекултивирање на депонијата и нејзина трансформација во рециклажен центар.	Општина Ресен, ЈКП Пролетер, МЖСПП	2009	Според Студијата за CDM	Општина Ресен, МЖСПП, приватни фирми од земјата и странство, Фондација Вили Брандт и други странски институции

- Спроведувањето на оваа мерка во 2009-та година ќе зависи од тоа дали ќе може да се квалификува како CDM проект. Доколку не се успее, ќе се реализира во рамките на интегрираното управување со отпадот на регионално ниво.

Мерка 6: Воведување на ЈПП со домашни/странски партнери и партнерство со НВО-и

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– Анализа на потреби и можности за воведување на ЈПП	Општина Ресен, ЈКП Пролетер	континуирано 2009	/	

Мерка 7: Основање на депонија за градежен шут

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
<ul style="list-style-type: none"> – Утврдување на локација; – Обезбедување на потребна документација; – Организирање на депонијата (подготовка на теренот, оградување, утврдување на работно време, изработка на информативно ливче и дистрибуција до населението (правни и физички лица) 	Општина Ресен, ЈКП Пролетер	Втор квартал 2009	25.000 ЕУР	СС

ОБЛАСТ: ПРЕВЕНЦИЈА НА ОТПАД**Мерка 1: Јавна кампања и едукација**

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
<ul style="list-style-type: none"> – Изработка на брошури – Изработка на информативни ливчиња – Изработка на ТВ спотови – Одржување на обуки во училишта и администрација (општина, месни заедници, суд, болница, НВО-и активни во различни области). 	Општина Ресен, НВО-и	Континуирано 2009	3.750 ЕУР	СС , МЖСПП и СД

Мерка 2: Организирање акции за донирање

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
<ul style="list-style-type: none"> – Организирање на акции по училиштата (крај на учебна година) – Организирање на општинска акција (1-2 пати:пролет-есен) 	Општина Ресен, НВО-и	2009 1-2 пати	1.000 ЕУР	СС , МЖСПП и СД

Мерка 3: Воспоставување на понуда и побарувачка на искористени предмети

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– Формирање и одржување на web апликација, по моделот на апликацијата "Одговорност преку транспарентност"	Општина Ресен	Континуирано 2009	500 ЕУР	СС , МЖСПП и СД

ОБЛАСТ: ОРГАНИЗИРАН СИСТЕМ ЗА СЕЛЕКТИВНО СОБИРАЊЕ И ТРЕТМАН**Мерка 1: Изработка на шеми за системот селективно собирање на ПЕТ шишиња, лименки и картон**

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
<ul style="list-style-type: none"> – Утврдување на редоследот на реоните кои ќе се вклучат во системот со временска рамка (најпрво централното градско подрачје и плажите*, а потоа поодалечените места и погусто населените места**) – Усвојување на шемите од Советот на Општината; 	Општина Ресен, НВО-и, ЈКП Пролетер	Прв квартал на 2009-та	/	

*Проширување на бројот на собирните центри во градот Ресен (кај бензиската МАК ПЕТРОЛ покрај регионалниот пар Ресен-Охрид, Горна џамија, населба Црквиште, автобуска станица, кај Домот на културата Драги Тозија, до х.Китка, на ул:Јосиф Јосифовски) и плажите (Асамати, Претор, Сливница, Крани, Долно Дупени, Отешево, Стење)

**Во 2010 година воспоставување на собирни центри во Јанковец, Царев Двор, Дрмени, Покрвеник, Стење, Подмочани, Грнчари, Крани, Наколец, Долно Дупени

Мерка 2: Реализација на јавна кампања за потребата од селективно собирање и рециклирање

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
<ul style="list-style-type: none"> – Подготвување на работен план за подигање јавна свест за потребата од рециклирање – Дефинирање на целни групи – Работни средби и предавања на различни нивоа – Изработка на брошура за селективно собирање на рециклабилните материји и нивната вредност како секундарни суровини – Изработка на информативни листови кои ќе се дистрибуираат со сметките за отпад – Изработка и емитување на ТВ спотови и пораки – Известувања на јавноста за реализираните активности 	Општина Ресен во соработка со НВО-и и консултанти	Прв квартал 2009-та за населението кое гравитира кон првите воспоставени собирни центри, а потоа и континуирано според шемите од Мерка 1	2.500 ЕУР	СС, МЖСПП и СД

Мерка 3: Воспоставување на собирните центри за селективно собирање на картони, ПЕТ шишиња и лименки и нивно складирање, третман(балирање) и продажба

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
<ul style="list-style-type: none"> – Обезбедување на градежна инфраструктура за складирање и третман на ПЕТ шишиња, лименки и картон*; – Набавка на контејнери, џамбо вреќи, метални мрежести боксови за собирање на картонската амбалажа** – Постапка за добивање на дозвола за складирање и третман – Склучување договори за партнерства; – Проширување на опфатеноста со шемата 	Општина Ресен ЈКП Пролетер, НВО-и	Почувајќи од втор квартал 2009	<ul style="list-style-type: none"> - 5.000 за градежна инфраструктура; - 5.000 ЕУР за пластични контејнери (СД);*** - 500 ЕУР за метални боксови со џамбо вреќи 	СД, СС , МЖСПП , ,производители на пијалаци пакувани во ПЕТ и лименки (Пиварници во Скопје, Прилеп и др.)

*Градежната инфраструктура ќе ја обезбеди ЈКП Пролетер, и ќе се реализира етапно (2009-2010)

** Проширување на бројот на собирните центри во градот Ресен со 7 контејнери од пластика за ПЕТ шишиња и лименки (кај бензиската МАК ПЕТРОЛ покрај регионалниот пар Ресен-Охрид, Горна џамија, населба Црквеште, автобуска станица, кај Домот на културата Драги Тозија, до х.Китка, на ул:Јосиф Јосифовски) и 7 за плажите (Асамати, Претор, Сливница, Крани, Долно Дупени, Отешево, Стење) и 4 боксови од метална мрежа за ПЕТ шишиња или картони (позади општината, кај старата амбуланта, на ул:Јосиф Јосифовски и кај продавниците кај Горна џамија),

***Пластичните контејнерите се сметани по цена од 350 ЕУР по парче (доколку се донација). Доколку се набават од сопствени средства се препорачува бидат метални мрежести боксови со џамбо вреќи (ориентационо 120 ЕУР по парче)

Мерка 4: Пилот проект за воведување на селективно собирање на преносливи батерии (условно)*

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
<ul style="list-style-type: none"> – Разработка на шемата; – Обезбедување на финансиска поддршка од/со помош на МЖСПП; – Спроведување на шемата; – Презентација на резултатите од пилот проектот -2009; – Склучување договори со производители и увозници на преносливи батерии за проширување на шемата; 	Општина Ресен ЈКП Пролетер, МЖСПП, производители и увозници на преносливи батерии	Втор квартал 2009	4.000 ЕУР	СС , МЖСПП, Производители и увозници на преносливи батерии, СД

* доколку пилот проектот е финансиски поддржан од [МЖСПП](#) и/или производители и увозници на преносливи батерии

ОБЛАСТ: ПЕРЕРАБОТКА НА БИОРАЗГРАДЛИВ ОТПАД (КОМПОСТИРАЊЕ, МУЛЧИРАЊЕ, ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА/ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА)

Мерка 1: Воведување на домашно (индивидуално) компостирање - ОСУ "Цар Самоил"

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
<ul style="list-style-type: none"> – Изработка на компостери од локален занаетчија; – Отпочнување со компостирањето – Промоција на резултатите; – Јавна кампања за прифаќање од домаќинства во рурални области (демонстрирање на производ и постапка); – Анкетирање на домаќинства за доброволно приклучување кон системот во 2010 година 	Општина Ресен, училишта, НВО-и	2009	5.000 ЕУР	СС , МЖСПП и СД

Мерка 2: Воведување на централизирано компостирање- скапани јаболка и биоразградлив отпад од домаќинства во урбани средини (условно)*

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
<ul style="list-style-type: none"> – Изработка на студија за изводливост со повеќе алтернативни технички решенија со анализа за потенцијал на CDM проект*; – Затворање на финансиска конструкција врз основа на студијата 	Општина Ресен, МЖСПП, ЈКП Пролетер, НВО-и	2009	Според наодите на Студијата за изводливост и тендерот за изградба	СС , МЖСПП, СД (Фондација Вили Брандт, МЖСЗМ на Италија, и др), приватни компании

*Оваа мерка нема да може да се спроведе без стручна и финансиска поддршка од [МЖСПП](#) и странски фирми и донатори; може да се комбинира со мерка 3.

Мерка 3: Искористување на отпадот како извор на енергија- прачки и шумски и индустриски биоразградлив отпад од (условно)*

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
<ul style="list-style-type: none"> – Изработка на студија за изводливост со повеќе алтернативни технички решенија со анализа за потенцијал на CDM проект – Затворање на финансиска конструкција за студијата и изведба на инфраструктурата 	Општина Ресен, МЖСПП, ЈКП Пролетер, НВО-и	2009	Според наодите на Студијата за изводливост и тендерот за изградба	СС , МЖСПП, СД (Фондација Вили Брандт, МЖСЗМ на Италија, и др), приватни компании

*Оваа мерка нема да може да се спроведе без стручна и финансиска поддршка од [МЖСПП](#) и странски фирми и донатори; може да се комбинира со мерка 2

Мерка 4: Проширување на постојната пракса на мулчирање

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– Индивидуална набавка на мулчери или здружување на повеќе фармери	Приватни фармери	Континуирано 2009-2013	/	/

ОБЛАСТ: ДИВИ ДЕПОНИИ

Мерка 1: Изработка на план за затворање на диви депонии

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– Анализа на теренот – Проценка на ризикот – Рангирање на диви депонии по приоритет	Општина Ресен, ЈКП	Прв квартал 2009	1000 ЕУР	СС

Мерка 2: Затворање на дивите депонии

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– Распишување на тендер за затворање и ремедијација – Оценка на понудените технички решенија / методи за затворање и ремедијација – Избор на најповолен изведувач; – Расчистување и ремедијација – Надзор при вршење на работите	Општина Ресен, ЈКП	Втор квартал 2009	5.000 ЕУР	СС., МЖСПП и СД

Мерка 3: Воспоставување на соодветен мониторинг и систем на казнување

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– Назначување на одговорно лице за УО во Општината – Изработка на план за редовен и повремени мониторинг – Спроведување на казнени мерки за прекршителите во управувањето со отпад (по соодветните закони)	Општина Ресен	Прв квартал 2009		СС

ОБЛАСТ: МОНИТОРИНГ НА СПРОВЕДУВАЊЕ И АЖУРИРАЊЕ НА ПЛАНОТ**Мерка 1: Формирање Локален комитет за следење на спроведувањето**

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– Одржување работни состаноци на ЛК , усвојување на извештаи и давање препораки	Општина Ресен	Континуирано	/	

Мерка 2: Унапредување и проширување на базата на податоци

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– Евидентирање на количините отпад по видови, податоци за корисниците на услугите, структурата по дејности, покриеност на теренот, наплата по групи корисници и сл. – Одржување на базата (обработка на податоци и ажурирање)	Општина Ресен, ЈКП Пролетер	Континуирано	2.500 ЕУР	СС

Мерка 3: Оценување на спроведувањето со користење на предложените индикатори

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– Мерење на постигнатите резултати	Општина Ресен , ЛК	Континуирано	/	

Мерка 4: Изготвување на годишни извештаи за спроведување

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– Изготвување на годишни извештаи – Усвојување на извештаите од ЛК	Општина Ресен	последен квартал 2009	/	

Мерка 5: Ажурирање на планот

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– Корекција на Планот(доколку е потребно) и изработка на годишни програми	Општина Ресен, ЛК	последен квартал 2009	1.000	СС

ОБЛАСТ: КОРЕКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПРОПИСИ**Мерка 1: Измена и дополнување на постоечката локална регулатива**

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
<ul style="list-style-type: none"> – Ревизија на постоечката регулатива – Изработка на нови локални прописи согласно новото законодавство на РМ и препораките на Планот; – Усвојување на изменетата регулатива од Советот – Спроведување на регулативата 	Општина Ресен , ЈКП	2009	/	

ОБЛАСТ: ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ПОКРЕНУВАЊЕ АКТИВНОСТИ ОД СТРАНА НА МЖСПП**Мерка 1: Решавање на проблемот со управувањето со медицинскиот отпад**

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– Поддршка на иницијативата на МЖСПП за централно (регионално) интегрирано управување со медицинскиот отпад	Општина Ресен, СРПР, СРПП	Прв квартал 2009	/	

Мерка 2: Решавање на проблемот со управувањето со опасен индустриски отпад

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– Поддршка на иницијативата на МЖСПП за централно (регионално) интегрирано управување со опасен индустриски отпад	Општина Ресен, СРПР, СРПП	Прв квартал 2009	/	

Мерка 3: Решавање на проблемот со управувањето со отпадот од животински ткива

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
<ul style="list-style-type: none"> – Иницирање на интегрално решавање на проблемот на централно ниво – Приклучување кон интегралното решавање (условно) 	Општина Ресен, СРПР, СРПП	Прв квартал 2009	/	

Мерка 4: Решавање на проблемот со управувањето со отпадни гуми

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– Поддршка на иницијативата на МЖСПП за интегрално решавање на проблемот на централно ниво – Приклучување кон интегралното решавање (условно)	Општина Ресен, СРПР, СРРР	2009	/	

Мерка 5: Решавање на проблемот со управувањето со отпадни масла

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– Иницирање на интегрално решавање на проблемот на централно ниво – Приклучување кон интегралното решавање (условно)	Општина Ресен, СРПР, СРРР	2009	/	

Мерка 6: Решавање на проблемот за амбалажа од пестициди

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– Иницирање/реализација на интегрално решавање на проблемот на локално / централно ниво (според наодите на проектот кој се изведува од страна на УНДП) – Приклучување кон интегралното решавање (условно)	Општина Ресен, СРПР, СРРР	Прв квартал 2009	Според наодите на проектот кој се спроведува од страна на УНДП	СД, СС, МЖСПП

Мерка 7: Корекција на надоместокот за ПЕТ амбалажа и лименки

Активности	Одговорна институција	Временска рамка	Буџет	Извори на финансирање
– Иницирање на постапка за корекција во соработка со НВО-и, други општини, СРПР, СРРР, ЗЕЛС и АДКОМ	НВО и Општина Ресен во соработка со други општини, СРПР, СРРР, ЗЕЛС, АДКОМ, МЖСПП	Прв квартал 2009	/	

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07 – 613 / 22
05.03.2009 год.
Ресен

Претседател,
Владимир Ќоропановски с.р.

31.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за доделување на парична помош.

Се прогласува Одлуката за доделување на парична помош, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 05.03.2009 година.

Бр. 08-694/21
09.03.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Димитар Бузлевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„, бр.4/02), Советот на Општина Ресен на седницата одржана 05.03.2009 година, донесе

ОДЛУКА

за доделување на парична помош

Член 1

Со оваа Одлука се определува висината на паричната помош, изворот од каде ќе се обезбедат средствата како и начинот на исплаќање.

Член2

Парична помош се доделува на Мамудовски Љутви од Ресен ул. „Преспанска,, бр. 33.

Паричната помош се доделува за санирање на штетата настаната од пожар над негов помошен објект.

Член 3

Висината на паричната помош е сразмерна на настанатата штета, како помош и изнесува 60.000,00 денари.

Член 4

Средствата за паричната помош ќе се обезбедат и исплатат од Буџетот на Општина Ресен.

Паричните средства ќе се исплатат на банкарска сметка на име на оштетениот.

Член 5

Оваа Одлука ќе ја изврши Градоначалникот на општината.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Ресен,,.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-613/23

05.03.2009 год.

Р е с е н

Претседател,

Владимир Ќоропановски с.р.

СОДРЖИНА :

11.	Заклучок за прогласување на Годишната сметка на Буџетот на Општина Ресен за 2008 година.....	21
12.	Заклучок за прогласување на Заклучокот за Годишниот извештај за користење на средствата од резервите за 2008 година.....	25
13.	Заклучок за прогласување на Заклучокот по Извештајот за реализирање на финансискиот план на ОУ „ Гоце Делчев “ Ресен.....	26
14.	Заклучок за прогласување на Заклучокот по Извештајот за реализирање на финансискиот план на ОУ „ Мите Богоевски “ Ресен.....	27
15.	Заклучок за прогласување на Заклучокот по Извештајот за реализирање на финансискиот план на ОУ „ Браќа Миладиновци“ с. Царев Двор.....	28
16.	Заклучок за прогласување на Заклучокот по Извештајот за реализирање на финансискиот план на ОУ „ Славејко Арсов“ с. Подмочани.....	29
17.	Заклучок за прогласување на Заклучокот по Извештајот за реализирање на финансискиот план на ОУ „ Димитар Влахов“ с. Љубојно.....	30
18.	Заклучок за прогласување на Заклучокот по Извештајот за реализирање на финансискиот план на СОУ „ Цар Самоил“ Ресен.....	31
19.	Заклучок за прогласување на Заклучокот по Годишниот Финансов извештај на ЈОУДГ „ 11-ти Септември “ – Ресен.....	32
20.	Заклучок за прогласување на Заклучокот по Финансискиот извештај за работење на Културното Уметничко Друштво „ Таше Милошевски “ за 2008 година.....	33
21.	Заклучок за прогласување на Заклучокот по Финансискиот извештај за работење на Асоцијацијата за фолклор „ Преспански Славеј “ с. Наколец за 2008 година.....	34

22.	Заклучок за прогласување на Заклучокот по Финансискиот извештај за работење на Општинската установа Дом на Култура „ Драги Тозија “ Ресен за 2008 година.....	35
23.	Заклучок за прогласување на Заклучокот по Финансискиот извештај за работење на ЗГ „ Преспа “ Ресен за 2008 година.....	36
24.	Заклучок за прогласување на Заклучокот по Финансискиот извештај за работење на СЗ „ Обединети Агропроизводители “ Ресен за 2008 година.....	37
25.	Заклучок за прогласување на Заклучокот по Финансискиот извештај за работење на ЗГ „ Музичка Младина “ за 2008 година.....	38
26.	Заклучок за прогласување на Заклучокот по Финансискиот извештај за работата на здруженија на граѓани „ Коалиција на Перспективна Преспа “ – Ресен за 2008 година.....	39
27.	Заклучок за прогласување на Заклучокот по Извештајот за спортски активности кои се финансираат од Буџетот на општината Ресен за 2008 година.....	40
28.	Заклучок за прогласување на Заклучокот по Финансискиот Извештај за работење на Општинската организација на Црвен Крст за 2008 година.....	41
29.	Заклучок за прогласување на Заклучокот по Стратегијата за Рурален развој на Општина Ресен за (2009 – 2013).....	42
30.	Заклучок за прогласување Планот и Програмата за управување со отпад (2009 – 2013).....	43
31.	Заклучок за прогласување на Одлуката за доделување на парична помош.....	63